

НОВИ АВАНТУРИ СО ДЕНАРКО



НАРОДНА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Здраво, деца! Како што можам да забележам, сме ви недостасувале! И да ви кажам право, и вие мене ми недостасувавте. Пред да продолжиме со нови интересни и забавни содржини, во овој број на *Наш свет* да се потсетиме што научивме минатата година.

Што е ШТЕДЕЊЕ?

Најсигурно е нашите пари да ги штедиме во банка на штедна книшка. Можеме да штедиме во денари или во други валути како евро и долар. Парите што штедачот ги вложува во банката, односно на својата штедна книшка, се нарекуваат депозит, а за вложените пари банката исплаќа камата.



Што е КРЕДИТИРАЊЕ?


Сигурно сте ги слушнале возрасните кога велат дека ќе земат или ќе подигнат кредит од банка. Тоа значи дека ќе позајмат пари од банката, но нив мора да ги вратат за определено време.

Тогаш тие ѝ плаќаат камата на банката. Каматата е повисока доколку кредитот треба да се врати на подолг рок.



Што е ИНФЛАЦИЈА?

Кога има инфлација цените се зголемуваат, а се намалува вредноста на парите. Тоа значи дека со исти пари може да купиме помалку производи или за истиот производ што редовно го купуваме ќе ни требаат повеќе пари.



Илустрации: Ивона Мицевска

Заштитни елементи на македонските пари!



Сите банкноти содржат повеќе заштитни елементи: воден печат, заштитен конец, интаглио печат, скриена слика, микротекст, двоен пасер и оптички варијабилна боја.

Овие заштитни елементи се употребуваат за да се заштитат банкнотите од фалсификување или од незаконско правење копии на оригиналните банкноти.



Сакаме и оваа година да другаруваме, па затоа следете ги нашите содржини бидејќи ќе има многу изненадувања. Сакаме да ги информираме сите наставници во основното образование дека стручните лица од Народна банка можат да ги посетат основните училишта и да одржат еден час со нивните ученици. Сè што треба да се направи е да се јавите на тел. број 02/3108-400.